



Министерство за Финансии - Биро за јавни набавки

Ул. Димитрие Чуповски бр.11/ I КАТ,
1000 Скопје, Република Македонија
Телефони: 02 3106-710; 02 3126-027

<http://bjn.gov.mk>

ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: **11/2012**

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Министерство за Финансии**

I.1.2) Адреса: **ул. Даме Груев бр.14**

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 1000**

I.1.4) Интернет адреса: **www.finance.gov.mk**

I.1.5) Лице за контакт: **Билент Мустафоски** Адреса на е-пошта: **bilent.mustafoski@finance.gov.mk** Телефон/Факс: **02 3106 432/02 3106 711**

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат:

На следнава адреса

Министерство за финансии ул. "Даме Груев" бр.14 - Скопје, 02/3106-407, rance.conevski@finance.gov.mk, Тендерската документација е прикачена кон огласот и може да се преземе електронски бесплатно., <https://e-nabavki.gov.mk>

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Државни органи-Економија и финансии

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

вршење на стручен надзор и контрола на работите за градењето на објектот на Министерството за финансии

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: **Услуги - Категорија на услуга: бр.12**

Архитектонски услуги; инженерски услуги и интегрални инженерски услуги; услуги за просторно планирање и инженерски услуги за уредување на земјиштето; поврзани научни и технички советодавни услуги; услуги за технички испитувања и анализа

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

Скопје

II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор):

II.4) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: **Не**

II.5) Групна набавка:**Не**

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.7) Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН):

II.8) Дали предметот на набавката е делив:**Не**

II.9) Рамковна спогодба:**Не**

II.10) Дозволено е поднесување на алтернативни понуди:**Не**

II.11) Времетраење на договорот:

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка:**Отворена постапка**

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: **Не**

III.3) Критериум за доделување на договор за јавна набавка:**Најниска цена**

III.4) Дали постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со користење на електронски средства?**Не**

III.5) Дали ќе се користи електронска аукција?**Да**

Дополнителни информации во врска со електронската аукција:

Договорниот орган ќе користи електронска аукција како последна фаза во отворената постапка.

Предмет на електронската аукција ќе биде вкупната цена, без пресметан данок на додадена вредност.

Почетна цена на електронската аукција е најиската вкупна цена од прифатливите понуди поднесени во првичната фаза од постапката. Поканите за учество на аукцијата ќе се достават во електронска форма преку ЕСЈН по целосната евалуација на првичните понуди, до сите економски оператори кои доставиле прифатливи понуди во првата фаза од постапката и кои се регистрирани во ЕСЈН. Поканата за учество на аукцијата ќе биде електронски испратена на е-меил адресата на лицето за контакт наведено во Образецот за понуда кое претходно е регистрирано во ЕСЈН. Договорниот орган ќе испрати поединечно известување до секој економски оператор дали е квалификуван за учество на електронската аукција.

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата:**Да [3,00%]**

IV.1.2) Изјава за сериозност:**Не**

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот:**Да [10,00%]**

IV.1.4) Авансно плаќање:**Не**

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда):**Не**

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи:

- изјава на економскиот оператор дека во последните пет години не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење на пари
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност
- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор:

- Документ за регистрирана дејност
- лиценца „А“ за надзор над изградба на градби од прва категорија

IV.2.3) Економска и финансиска состојба на економскиот оператор:

Потребни документи за докажување на економската состојба на економскиот оператор:

- извештај за билансот на состојбата и/или биланс на успех заверен од надлежен орган, односно ревидиран биланс на состојба и биланс на успех, или извадоци од извештајот во случаи кога објавување на билансите е пропишано со закон во земјата каде што економскиот оператор е регистриран.

Минимум критериуми за утврдување на економската и финансиската состојба на економскиот оператор:

- да остварил позитивни финансиски резултати во последните три деловни години; и
- да има остварено минимум по 6.000.000,00 денари годишен приход во секоја од последните три години.

IV.2.4) Техничка или професионална способност на економскиот оператор:

Потребни документи за докажување на техничката или професионалната способност на економскиот оператор:

-изјава со список за ангажиран кадар со кој располага економскиот оператор;

-овластувања „А“ за лицата што ќе бидат ангажирани за надзор на изградба на објектот;

-биографии (CV) за лицата што ќе бидат ангажирани за надзор на изградба на објектот;

-акт (решение, договор) со кој се докажува дека лицето за главен надзорен инженер било ангажирано како главен надзорен инженер - на најмалку три административни, административно-деловни или деловни објекти, во последните 5 години во земјата или странство;

-список на извршен надзор на изградба на објекти во последните три години со податоци за инвеститорите, вредност на договорите, период на реализација на договорите, број на нивоа и површина на објектите (референтна листа);

-изјава дека ако биде избран за носител на набавката во фаза на потпишување на договор ќе достави список за вкупниот ангажиран персонал и технички органи, високо стручен персонал (освен посочениот во тендерската документација и останатиот персонал кој би го ангажирал, без оглед на тоа дали тие непосредно му припаѓаат на понудувачот);

-изјава за елементите на договорот кој економскиот оператор има намера да ги отстапи на подизведувач;

-минимум три потврди за квалитетно и навремено извршени работи со податоци за вредноста, времето и локацијата на изведените работи, издадени од страна на поранешни инвеститори во последните 3 години содржани во референтната листа.

Минимум критериуми за утврдување на техничката и професионалната состојба на економскиот оператор:

-високо стручен кадар (образовни и професионални квалификации) кој ќе биде ангажиран за реализација на предметот на набавката и лица кои се одговорни за давање на конкретна услуга (број на инженери по фази со приложени овластувања) за овој вид на надзор, односно со овластувања пропишани согласно важечките прописи од Законот за градење и тоа:

-За главен надзорен инженер, дипломиран инженер архитект или дипломиран градежен инженер со работно искуство над 10 (десет) години и овластување „А“ издадено од Комората на овластени архитекти и инженери на РМ, од кои во последните 5 години да вршел надзор над административни, административно-деловни или деловни објекти;

-минимум 1 (еден) дипломиран инженер архитект со овластување „А“ издадено од Комората на овластени архитекти и инженери на РМ (приложени кон тендерската документација) и биографија за истиот (CV);

-минимум 1 (еден) дипломиран градежен инженер со овластување „А“ издадено од Комората на овластени архитекти и инженери на РМ (приложени кон тендерската документација) и биографија за истиот (CV);

-минимум 1 (еден) дипломиран градежен инженер (хидротехника) со овластување „А“ издадено од Комората на овластени архитекти и инженери на РМ (приложени кон тендерската документација) и биографии за истите (CV), кој ќе биде одговорен за надзор при реализација на сите хидротехнички инсталации;

-минимум 1 (еден) дипломиран машински инженер за термо-технички инсталации со овластување „А“ издадено од Комората на овластени архитекти и инженери на РМ (приложени кон тендерската документација) и биографија (CV), одговорен за надзор при изведба на машинските инсталации;

-минимум 1 (еден) дипломиран електро инженер со овластување „А“, издадено од Комората на овластени архитекти и инженери на РМ (приложени кон тендерската документација) и биографија (CV), кој ќе биде одговорен за надзор при реализација на сите електрични инсталации;

-извршено надзор на градби на објекти во последните 3 (три) години на минимум три административни, административно-деловни или деловни објекти и со вкупна нето површина на истите не помала од 5.000м².

IV.2.5) Стандарди за системи за квалитет:

IV.2.6) Стандарди за управување со животна средина:

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи:

V.2) Услови за доставување на понудите или пријавите за учество

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до: **09.01.2013 во 12.00 часот**

V.3) Период на важност на понудата: **160 денови**

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите и на следното место:

09.01.2013 во 12.00 часот Место: Скопје

V.5) Дополнителни информации

Јавното отворање ќе се одржи на 9.1.2013 година, во 12,00 часот, во просториите на Министерството за финансии на ул. „Мито Хаџивасилев Јасмин“, бр.50 (поранешна НИП “Нова Македонија”), кат 1, сала за состаноци.

V.6) Датум на објава: 20-12-2012